

ПОЗДРАВЕН ГОВОР НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА МАНУ
АКАДЕМИК АЛЕКСАНДАР СПАСОВ

Другарки и другари,

Голем дел од присутниве ја имаме таа навистина убава и ретка можност да бидеме сведоци и учесници на заокружувањето на една убава иницијатива што во текот на последниве осум години се остварува успешно, давајќи мошне значајни резултати од проучавањето на книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците од најстари времиња до денес.

Еве се собирамо по вторпат да ти соопштиме резултатите од проучувањата што ги вршиме во рамките на научниот проект како заедничка работа на двете наши академии, на МАНУ и ЦАНУ.

Дел од своите проучувања ги соопштивме на научниот собир што се одржа на 19 и 20 септември 1985 г. во Скопје, а чиј домаќин беше МАНУ. Рефератите од овој собир ги објави МАНУ во посебен зборник што излазе од печат 1987. г.

На тој собир беа претставени резултатите од проучувањата на редица разновидни прашања во рамките на книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците. Стана збор за црногорските патеписи за Македонија, за преводот на „Горскиот венец“ на македонски, за темата на неслободниот народ во поезијата на Кочо Рацин и Радован Зоговиќ, за македонско-црногорските книжевни врски меѓу двете светски војни, за преводите на Сретен Перовиќ на поезијата на Блаже Конески, за творечката соработка на македонските и црногорските синеасти, за книжевните врски помеѓу Македонците и Црногорците во Средниот век, XIX и XX век сè до нашиве денови. За наведените прашања поднесоа реферати истакнати преставници на македонскиот и црногорскиот научен и културен живот.

Констатирајќи дека проучувањата на книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците претставуваат мошне

значаен придонес во осветлувањето на книжевното и културно минато на двата братски народа, МАНУ и ЦАНУ се договорија да се одржи уште еден собир што ќе ѝ биде посветен на оваа проблематика. Тај договор веќе се реализира и во текот на овие два дена уверен сум дека ќе ни саопштени нови драгоцени сознанија.